

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (13) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Веска Тасковска од Крива Паланка УП2 09-274/22 од 29 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-214 од 14 декември ноември 2022 година **СЕ УВАЖУВА**.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-214 од 14 декември ноември 2022 и година **СЕ ПОНИШТУВА** и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Жалителот до Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да достави Изјава за неприговарање на квалитетот на напонот при снабдувањето со електрична енергија.
4. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје по исполнување на условот зададен во точка 3 од ова Решение да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Веска Тасковска од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-274/22 од 29 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-214 од 14 декември ноември 2022 година на КЕЦ Кратово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција - напонските прилики во најблиска приклучна точка се вон границите и нема урбанистичко-планска документација за тоа подрачје.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 10 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-274/22 од 29 декември 2022 година со прилог:
 - Барање за согласност за приклучување од 28 ноември 2022 година
 - Потврда дека КП 64, КО Костур запишана во ИЛ бр. 33, Крива Паланка, е вон плански опфат за Општина Крива Паланка
 - Извод од план

- Имотен лист бр. 33 за КП бр. 64, КО Костур
 - Изјава за согласност за приклучок од сосопственик на 2/3 идеален дел од имотот на жалителот
 - Приговор
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од ЕВН од 12 јануари 2023 година со прилог:
- GIS скица
 - Податоци за пад на напон во мрежата
 - Податоци за оптоварување на трафостаница

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19 и 236/22) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 2) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да обезбеди сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку електродистрибутивниот систем со којшто управува, на недискриминаторен и транспарентен начин, и во согласност со пропишаниот квалитет.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем.

Имајќи го предвид горенаведеното, како и фактот дека постои можност за реализација на уште едно броило во постоечката трафостаница која моментално има капацитет за тоа, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–274/22
30 јануари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски